

Halo+

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

XGIMI

Ве молиме внимателно прочитајте ги упатствата за производот пред да го користите производот

Ви благодариме за купувањето и користењето на производите на XGIMI Technology Co., Ltd. (во натамошниот текст „XGIMI Technology“ или „XGIMI“). Треба внимателно да ги прочитате упатствата за производот пред да го користите овој производ и заради ваша безбедност и интереси. Технологијата XGIMI ги отфрла сите одговорности за каква било лична повреда, оштетување на имот или друга загуба што може да настане поради неправилна или небезбедна употреба на овој производ.

За Упатствата за производот (во натамошниот текст „Инструкции“)

Авторските права на Упатствата припаѓаат на XGIMI Technology. Заштитните марки и имињата споменати во Упатствата им припаѓаат на нивните соодветни сопственици на правата. Во случај на неусогласеност помеѓу содржината на Упатството и вистинскиот производ, ќе преовладува вистинскиот производ.

Сите приговори за која било содржина или клаузула пронајдени во Упатствата треба да се пријават до XGIMI Technology во писмена форма во рок од 7 дена по купувањето; во спротивно, ќе се претпостави дека се согласувате, ја разбирате и прифаќате целата содржина на Упатството.

Google, Android TV и вградениот Chromecast се заштитни знаци на Google LLC. „Помошникот на Google“ не е достапен на одредени јазици и земји. Достапноста на услугите варира во зависност од земјата и јазикот.



Мултимедијален интерфејс со висока дефиниција и логото HDMI се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведен под лиценца од DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound и логото DTS-HD се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во Соединетите Американски Држави и други земји. © 2020 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



Dolby, Dolby Audio и симболот со двојно D се заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Упатства за фрлање на користени производи:



Производот е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти кои се рециклираат.



Овој симбол на производот покажува дека тој е заштитен според Директивата 2012/19/EU.


- * Користете само додатоци/додатоци наведени или обезбедени од производителот (како ексклузивен адаптер за снабдување итн.)
- * Внимавајте дека овој производ може да емитува штетно светлосно зрачење.

* Модел: WM03A

* XGIMI Technology го задржува правото да ги толкува и измени Упатствата


Преглед

Преден изглед




Забелешка: За да спречите неуспех на автоматската корекција на клучот, избегнувајте блокирање на сензорот


Приказ на копче и внесување



Долниот поглед




Далечински приказ



* За да ја прилагодите јачината на звукот, прво префрлете се на „VOL“, како што е видно погоре. Потоа користете го копчето VOL +/- за прилагодување.

* За да го прилагодите фокусот, прво префрлете се на „Фокус“, како што е видно погоре. Потоа користете го копчето VOL +/- за прилагодување.

Водич за LED индикатор

Копче за уред	Статус на уредот	Статус на LED	Опис
	Уредот е вклучен	Исклучено	Капацитетот на батеријата е повеќе од 30%
		Трепка црвено	Капацитетот на батеријата е помал од 30%
	Уредот е исклучен	Цврсто црвено	Полнење. Капацитетот на батеријата е помал од 90%
		Цврсто зелено. Потоа Исклучено	Капацитетот на батеријата е повеќе од 90%

Статус на уредот

- **Исклучен екран:**
Исклучете го само екранот. Другите делови се уште работат.
- **Рестартирајте:**
целосно рестартирајте го уредот.
- **Хибернирање:**
Уредот ќе се рестартира брзо следниот пат.
- **Исклучување:**
целосно исклучете го уредот. Овој режим е погоден за излет.
Следниот пат, притиснете го копчето за вклучување на уредот двапати за да го вклучите уредот.

Почеток

1 Уредот е вклучен/исклучен



Кога го користите уредот за прв пат, функцијата за спречување погрешни работи е овозможена. Затоа, притиснете го копчето за вклучување на уредот двапати за да го вклучите уредот. Препорачуваме да го поврзете уредот на напојувањето, па затоа за време на неговата прва употреба.

2 Статус на уредот


Статус на уредот	Како да се овозможи	Опис
Исклучување	Притиснете го копчето за вклучување на уредот двапати	Овој режим е погоден за излет бидејќи го заштедува траењето на батеријата и го избегнува стартувањето поради случајно допирање
Хибернирај	Притиснете го копчето за вклучување на уредот или далечинскиот управувач	Троши малку батерија. Уредот ќе се рестартира брзо следниот пат
Исклучен приказ	Притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач	Само екранот е исклучен. Другите делови се уште работат

Акција	Чкрапало	Како да се активира
Исклучување	Копче за вклучување на уредот	Притиснете го копчето за вклучување на уредот за да ги активирате упатствата на екранот. Долго притиснете го копчето за
Хибернирај		Притиснете го копчето за вклучување на уредот за да ги активирате упатствата на екранот. Кратко притиснете го копчето за
Исклучување	Копче за вклучување на далечинскиот управувач	Притиснете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач и изберете дејство како што е наведено на екранот
Хибернирај		

3 Отстранете го контролното спарување

Поставете го далечинскиот управувач на 10 см од уредот. Притиснете  и  истовремено. Показното светло ќе почне да трепка кога далечинскиот управувач ќе влезе во режим на спарување. Ослободете ги копчињата кога ќе почне трепкањето. Откако ќе слушнете звук „динг“, врската е успешна.

Ако спарувањето не успее, ќе излезе по 30 секунди. Повторете ги горните чекори по излегувањето.



4 Функција Опис на функциите на далечинскиот управувач

Прилагодување на фокусот

Кога функцискиот прекинувач на дното на далечинскиот управувач е поместен надесно (Фокус), функцијата за автоматско фокусирање е овозможена. Можете да го прилагодите фокусот со користење на копчето „VOL+/-“. Кога функцискиот прекинувач е поместен налево (VOL), прилагодувањето на фокусот е оневозможено. Можете да го користите копчето „VOL+/-“ за да ја контролирате јачината на звукот на уредот.

Кратенка

За да пристапите до менито за кратенки, кратко притиснете го копчето Settings .


5 Автоматско прилагодување на фокусот / Далечинско прилагодување на фокусот

Кога е овозможена функцијата за автоматско прилагодување на фокусот, рамката автоматски ќе се прилагоди кога ќе го вклучите уредот или ќе го преместите на друга локација.


Можете да овозможите автоматско фокусирање со користење на прекинувачот на дното на далечинскиот управувач. Поместете го прекинувачот надесно (Фокус) за да може копчето „VOL+/-“ да се користи за прилагодување на рамката.



6 Дополнително растојание помеѓу клучот и корекција

Кога е овозможена функцијата за автоматска корекција на клучот, рамката автоматски ќе се прилагоди ако го преместите уредот на друга локација.



Кога е овозможена функцијата за автоматско избегнување пречки, рамката автоматски ќе избегнува пречки доколку има пречки во областа за проекција. Кога е овозможена функцијата за автоматско порамнување на екранот, рамката автоматски ќе се совпадне со екранот ако има екран 16:9 или 16:10 во областа за проекција.

Притиснете го  копчето на далечинскиот управувач за да влезете во страницата „Keystone Correction“. Изберете „Auto Keystone Correction“ за да ја овозможите функцијата за автоматска корекција на клучот. Изберете „Рачна корекција на Keystone“ за да ги прилагодите четирите точки и големината на рамката.



7 Google Assistant

Притиснете го копчето „Помошник на Google“ на далечинскиот управувач и користете го гласот за да пребарувате филмови и серии, одговори на прашања, препораки што одговараат на вашето расположение, да ги контролирате вашите паметни домашни уреди и друго.

8 Bluetooth звучник

Овозможете Bluetooth на вашиот паметен телефон и побарајте „XGIMI Halo+“. По спарувањето на двата уреди, можете да репродуцирате песни преку звучниците на проекторот.


9 Вграден Chromecast™



Лесно емитувајте ги омилените филмови, музика и повеќе на вашиот телевизор со вграден Chromecast.

Едноставно допрете го копчето Cast од апликациите што веќе ги знаете и ги сакате за да проследувате забава од телефонот, таблетот или лаптопот на телевизорот. Додека стримувате, можете да продолжите да го користите телефонот за други работи - скролувајте низ социјалните мрежи, испраќајте пораки, па дури и прифаќате повици.

10 Повеќе поставки

Поставете го вашиот уред и слика на кој било интерфејс со користење на копчето Поставки  на далечинскиот управувач.

Различните поставки се опишани на следниов начин.

Осветленост и боја	Изберете режим на осветленост и прилагодете ги параметрите.
Режим на слика	Изберете различни режими на слика во различни сценарија, како што се филм, фудбал, канцеларија и игра, за да ги прилагодите параметрите на сликата на видеото или изворот на сигнал. Опцијата со мала латентност е достапна во режим на игра.
Звучен ефект	Го прилагодува односот на рамката на изворот на сигнал.
Калибрација на фокус	Повторно калибрирајте ја функцијата за автоматско фокусирање по долготрајна употреба ако се намалува во квалитетот со избирање „Фокус калибрација“. Забелешка: следете ги упатствата на екранот
Калибрација на Keystone	Ако не сте задоволни со ефектот на функцијата за автоматска корекција на клучот, можете да ја рекалибрирате функцијата за автоматска корекција на клучот преку „Калибрација на клучот“. Забелешка: Следете ги упатствата на екранот.
Калибрација на жиро	Ако функцијата за автоматска корекција на клучот не е толку добра како порано по долготрајна употреба, можете да го рекалибрирате жирото преку „Гиро калибрација“ за да го оптимизирате ефектот на автоматската корекција на клучот. Следете ги упатствата на екранот.

11 Упатство за полнење

- Уредот треба да се полни со официјален, стандардизиран адаптер.
- Времето на полнење ќе се продолжи за полнење во состојба на вклучување.
- Ако приклучите на адаптер во состојба на исклучено напојување, трепка црвеното индикаторско светло претставува полнење додека зеленото индикаторско светло покажува дека батеријата е целосно наполнета. (Зеленото индикаторско светло ќе се изгасне откако ќе се вклучи 10 секунди.)
- Ако вашиот уред остане некористен долго време, уредот треба да биде целосно наполнет. Изберете го режимот за исклучување кога ќе го исклучите уредот. (Во овој режим, функцијата за спречување погрешни грешки е овозможена. Потрошувачката на енергија е мала и уредот не може да се вклучи со помош на далечински управувач. Корисниците можат само двапати да го притиснат копчето за вклучување на уредот за да го вклучат уредот. Алтернативно, можете поврзете го уредот со адаптерот и функцијата за спречување погрешни работи е стандардно оневозможена. Потоа, можете едноставно да го притиснете копчето за вклучување еднаш за да го вклучите уредот.) Покрај тоа, полнете го уредот еднаш на секои 3 месеци за да избегнете неповратно губење на капацитетот или оштетување кои произлегуваат од слаба батерија. Тоа е затоа што батеријата ќе се испразни за време на премногу долгото време на складирање.

12 Надградба на системот

- Системот може да се надгради само кога уредот има најмалку 50% енергија од батеријата или е поврзан со извор на енергија.
- **Онлајн надградба**
Надградбата преку Интернет може да се изврши преку системските поставки.

Забелешка: онлајн надградбата може да се направи преку системските поставки

Важни мерки на претпазливост

Правилна употреба на уредот:

- Не ставајте ги леките во очите бидејќи силната светлина на проекторот може да предизвика повреда на очите.
- Не блокирајте го влезот/излезот на воздухот на уредот за да избегнете оштетување на внатрешните електронски уреди како резултат на нормалното откажување на дисипацијата на топлина на уредот.
- Не бришете ја леката директно со алатки за чистење вклучувајќи хартија и ткаенина за да избегнете оштетување на леката. Ве молиме исчистете ја прашина на површината на објективот преку дување чист воздух.
- Не мијте го уредот со хемикалии, детергенти или каква било течност за да спречите кородирање на плочката од дождовница, влага и течности што содржат минерали.
- Чувајте го уредот и неговите компоненти и додатоци подалеку од дофат на деца.
- Уверете се дека уредот се користи во сува и проветрена средина.
- Не чувајте го уредот на прегреани или премногу ладни места, бидејќи екстремните температури ќе го скратат животниот век на електронските уреди. Ставете го и користете го уредот во средина од 0°C-40°C.
- Не ставајте го уредот во опрема за греење (како фен и микробранова печка) за сушење.
- Не го истиснувајте уредот цврсто и не поставувајте бариери на него или на грбот за да избегнете оштетување на уредот.
- Не фрлајте, удирајте или остро вибрирајте го уредот за да избегнете оштетување на внатрешната плочка.
- Не обидувајте се сами да го расклопите и составите уредот. Доколку се појави некаков проблем, ве молиме контактирајте ја постпродажната служба на XGIMI.
- Не поправајте ниту еден производ сами. Ако уредот или која било компонента не може да работи правилно, навремено консултирајте се со постпродажната услуга на XGIMI или вратете ја во фабриката на поправка.
- Бидете внимателни со слушалките, можеби прекумерниот звучен притисок од слушалките и слушалките може да предизвика губење на слухот.
- Како и кај секој светол извор, не гледајте во директниот зрак, RG2 IEC 62471-5:2015.



FCC предупредување

Уредот ги исполнува одредбите од дел 15 од правилото FCC. Работењето ги исполнува следниве 2 услови : (1) уредот нема да предизвика штетни пречки и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да резултираат со случајни операции. Упатството за употреба или упатствата за работа треба да ги потсетуваат корисниците дека намерно или ненамерно менување и замена на радијаторите без експлицитна одобрението од одговорната страна за усогласеност може да го спречи корисникот да работи со уредот. Ако прирачникот е даден во форма различна од хартија, како на пример, обезбедена на компјутерски диск преку Интернет, тогаш информациите потребни во делот може да се вклучат во прирачникот во алтернативна форма под претпоставка дека корисниците можат да имаат пристап до форма и информации.

Забелешки:

уредот е тестиран за да ги исполни ограничувањата од дел 15 од правилото FCC за дигитален уред од Б-класа. Овие ограничувања имаат за цел да обезбедат ефикасно спречување на штетното мешање во станбена инсталација. Ако инсталацијата и у потребата не се направат според упатствата, уредот ќе генерира и зрачи енергија на радиофреквенција и може да предизвика штетни пречки во радио комуникацијата. Сепак, не постои гаранција дека нема да дојде до пречки во одредена инсталација, ако уредот навистина предизвика штетни пречки на радио или телевизиски прием (утврдено со запирање и вклучување на уредот), се предлага корисниците да се обидат да ги поправат пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Репозиционирајте ја насоката на приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу уредот и ресиверот.
- Поврзете го уредот во штекер на коло различно од она на кое е поврзан ресиверот.
- Консултирајте се со дистрибутери или со искусни радио/телевизиски техничари за да побарате помош
- Овој уред делува како роб и работи во опсегот од 2.4 GHz (2402-2480 GHz, 2412-2462 MHz) или 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) опсег.

EAC RoHS CE UK CA

FCC ID: 2AFENWM03A

IS Предупредување

Овој уред е во согласност со RSS-стандардите, ослободени од лиценца на Industry Canada. Работењето е предмет на следните два услови:

- (1) Овој уред може да не предизвикува пречки и
- (2) Овој уред мора да прифати какви било пречки, вклучително и пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

IS: 27045-WM03A

Предупредување:

Ве молиме погледнете ги информациите на надворешното дно на куќиштето за информации за електрични и безбедносни информации пред да го инсталирате или ракувате со апаратот.

Предупредување за далечинскиот управувач и порталниот уред:

1. Постои ризик од експлозија доколку батеријата се замени со погрешен тип на батерија.
2. Отстранувањето на батеријата во оган, механичкото дробење или сечење на батеријата, може да резултира со експлозија.
3. Не оставајте ја батеријата во средина со екстремно висока температура што може да резултира со експлозија или истекување на запалива течност или гас.
4. Не ставајте батерија во средина со екстремно низок притисок што може да резултира со експлозија или истекување на запалива течност или гас.

CE Одржување

1. Производот треба да биде поврзан само со USB-интерфејс од верзијата USB2.0
2. Адаптерот треба да се инсталира во близина на опремата и да биде лесно достапен
3. EUT Работен температурен опсег: -10°C-40°C
4. Адаптер:

Приклучокот се смета за уред за исклучување на адаптерот.

Напојување и ADP (оцена):

- ① Влез: AC 100-240 V50/60 Hz 1.5 A
- ② Излез: DC 19.0 V 4.74 A


5. Уредот е во согласност со спецификациите за RF кога уредот се користи на растојание од 20 cm од вашето тело.
6. За да спречите можно оштетување на слухот, не слушајте долго време на висока јачина.

Декларација за усогласеност

XGIMI Technology Co., Ltd. со ова изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Овој производ е дозволен да се користи во некои од земјите-членки на ЕУ. За пита за испит, уредот може да се користи во следните земји-членки:

Операциите во опсегот 5.15-5.25 GHz се ограничени само на внатрешна употреба.

Оваа фреквенција се однесува на следните земји-членки или на географската област во земјата-членка каде што постојат ограничувања за пуштање во употреба или барања за одобрение за употреба.

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Изјава за изложеност на радијација

За далечинско управување, овој уред е во согласност со ограничувањата за изложеност на зрачење FCC и IC, утврдени за неконтролирана средина.

Предавателот не смее да се поставува или работи заедно со која било друга антена или предавател.

За LED проекторот, уредот ги исполнува ограничувањата за изложеност на зрачење на FCC наведени за неконтролирани средини.

При инсталирање и работа на уредот, растојанието помеѓу радијаторот и телото треба да биде најмалку 20 см.

Забелешки:

Фреквенцискиот опсег од 5150-5250 MHz е само за внатрешна употреба.

Оваа фреквенција се однесува на следните земји-членки или на географската област во земјата-членка каде што постојат ограничувања за пуштање во употреба или барања за одобрение за употреба.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City China
service@xgimi.com www.xgimi.com